



ООУ "Braja
Miladinovci "

ОУ „Браќа Миладиновци“ -Куманово ул. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-стрaнa www.oubm.edu.mk

Функционер Јасминка Спасовска

Телефон 075 210 548

Електронска адреса - jasmina_spasovska@yahoo.com

Јасминка Спасовска

Ул. „Бајрам Шабани“, 38, 1300 Куманово, Македонија

Лични информации:

Датум и место на раѓање: 06.IX.1962 / Куманово

Контакти: 070 366 460

e-mail: jasmina_spasovska@yahoo.com

Образование:

1968-1976- Основноучилиште „Кочо Рацин“, Куманово,

1976-1980 - Средно економско училиште „Моша Пијаде“, Куманово,

1980-1983-Виша педагошка академија „Иво Андриќ“, Врање,

1999-2001-Педагошки факултет Св. „Климент Охридски“, Скопје – Професор по предучилишно воспитание и образование,

2005-2007-Педагошки факултет Св. „Климент Охридски“, Скопје – Професор по одделенска настава,

Работно искуство:

1983-1994 Комбинирана детска установа „Ангел Шајче“, на работно место воспитувач, а од 01.01.1988 - 01.09.1994 Назначена за раководител на објектот „Славејче“,

1994 – 2021 Основно училиште „Браќа Миладиновци“ во Куманово како професор по предучилишно воспитание и образование,

-Професор по одделенска настава,



ООУ "Bra]a
Miladinovci "

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово ул. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-страна www.oubm.edu.mk

-Од 07.08.2020 Директор ООУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово,

Познавања од јазици: Македонски јазик (мајчин јазик), Англиски (добро познавање)

Српски/хрватски (течно)

Познавања од компјутери : Windows, Internet, MS Office etc

Обуки, курсеви и дипломи/награди:

- Стекнување основни знаења и вештини за користење на информатичката технологија (Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet,) заподобрување на изведување на наставата - USAID во рамките на програмата за обукување учесници 29.06.2005;
- Иновативно користење на ИКТ во наставата во Основните училишта (MS EXCEL, MS PUBLISHER, MS FRONT PAGE,) во рамките на проектот Е-школо, USAID август 2006 г. ;
- Користење на образовен софтвер Tool KID, во рамките на проектот e-Shools- USAID и МОН во Република Македонија ;
- Водење и учесник во проектот „Модернизација на образованието“ 28.04.2006 г.;
- Учесник во проектот „Унапредување на оценување на учениците во основните училишта“ 2007 г. и примената на стандарди за оценување на учениците во Основните училишта;
- Учесник на проектот Програма за Роми „Образование засоцијална правда“ јануари и април 2006 г. – Фондација за образование и културни иницијативи , Институт Отворено Општество Македонија;
- Учесник на проектот „Претстојните предизвици на децентрализацијата во образованието“ подржано од мисијата OSCE Скопје , октомври 2007 г.;
- Учесник на SEА проектот „Компонента „Поддршка на училишните одбори“, февруари и април, 2006 г.;
- Учесник на конференција „Управување со училиштата во услови на децентрализација“ декември , 2005 г.;



ООУ "Braja
Miladinovci "

ОУ „Браќа Миладиновци“ -Куманово ul. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-страна www.oubm.edu.mk

- Учесникна семинаринатема: „Ромите во триаголник помеѓу традицијата, образовните проблеми и интеграцијата во мултиетничко општество“ 11-13. 05.2007г.;
- „Проблеми на ромските ученици“ во Општина Куманово можности и препораки .-16. 09.2007г.;
- Учесник во „Подготовка на тимови за психосоцијална интервенција и третман на трауматизирани лица од кризни региони на република Македонија, ноември 2001 г.;
- Стручно усовершена за применена активни методи на наставата според методологијата на Програмата „Чекор чекор“ 2000 г. ;
- Стручно усовершена за применена „Основна демократијата“ - Граѓанско образование декември 2000 г.;
- Завршена обука во рамките на Програма за испит за директор на училиште 2008 год.;
- Обучена за Развивање вештини и лидерски способности во училиштето во рамките на проектот МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 2010 год.;
- Обучена за работасо Ученици со посебни образовни потреби во рамките на проектот МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 2010 год.;
- Обучена за успешна применена Формативното оценување 2011 год.;
- Обучена за применена современа природна настава по математика и запознавање на околината во одделенска настава 2011 год.;
- Обука „Сочитање и пишување до критичко мислење“ во рамките на проектот ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИ 2012 ГОД.;
- Обучена на тема: Како наставниците да ја поттикнуваат и развиваат претприемчивоста кај учениците 2013 год.;
- Регионална обука за наставници од основното образование од Западниот Балкан за спривување со Анти Дискриминацијата во училиштата OSCE ODIHR 2013 год.;
- Обучена за реализацијана Мозаик програма, Модел за мултикултурно образование и модел за комуникација со деца 2013 год.;



ООУ "Braja
Miladinovci "

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово ul. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-страна www.oubm.edu.mk

- СтручноусовршеназапристапконновитенаставнипрограмизаМатематикасоразмислување 2014 год.;
- Обученанатема: „Какодоинклузивноквалитетнообразование“ 2015 год.;
- Стручноусовршеназаприменанајазична и математичкаписменост 2015 год.;
- СтручноусовршеназапристапконновитенаставнипрограмипоCAMBRIDGE 2015 год.;
- Тестаторнаученицизазадавањенаинструментизапроценанајазичната и математичкатаписменост ЕГРА и ЕГМА 2015 год.;
- Координатор - менторзамеѓуетничкаинтеграцијавообразованието. (ПМИО) 2016 год.;
- Дисеминаторнаобуките : „Читаме ,учиме и сезабавуваме“ , „Нашатаучилницанашиотсвет“ , „Математика + “ , вораминапроектотна УСАИД „Сочитање до лидерство “. 2016 год.; • Обуканатема „Нашатаучилница – нашиотсвет“ – 07.05.2016, ФОКИМ „Чекорпочекор“ и МОН;
- Обуканатема „Математика +“ – 16.04.2016, ФОКИМ „Чекорпочекор“ и МОН;
- Обучувачворамотенапроектотна УСАИД и МОН „Сочитање до лидерство“ наобукизаосновинајазична и математичкаписменост и градењенастимулативнасрединазаучење – февруари 2016
- Обуканатема „Какодоинклузивноквалитетнообразование“ – 18 и 20.01.2016, проф. д-рОгненСпасовски, ООУ „БраќаМиладиновци“ и ФООМ;
- Обуканатема „Читаме, учиме и сезабавуваме“ – 13.11.2015, ФОКИМ „Чекорпочекор“ и МОН;
- Подготовка, апликација и раководењенапроектот „Сочитање до лидерство“, септември 2015 - јуни 2018, ФОКИМ „Чекорпочекор“ и УСАИД;
- Училишен координатор на мрежен настан за заедници за учење за претставување на училишната заедница и лично развојно портфолио со постер презентација, 22.12.2017, ФОКИМ „Чекор по чекор“ и УСАИД - ООУ „Младински културен центар“ - Скопје;



ООУ "Braja
Miladinovci"

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово ul. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-страна www.oubm.edu.mk

- Мрежен настан за членови на заедницата за учење на ООУ „Вера Јоциќ“ – Скопје и ООУ „Гоце Делчев“ - Скопје, 01.11.2017, ФОКИМ „Чекор по чекор“ и УСАИД - ООУ „Младински културен центар“ - Скопје;
- Државен натпревар по природни науки (освоена пофалница и учество) - Друштво на билози на РМ - 20.05.2018, ПМФ - Скопје;
- Општински натпревар по природни науки (освоена една прва и една трета награда и една пофалница) - Друштво на билози на РМ - 03.03.2018, Куманово;
- Регионален натпревар по математика (освоена една прва и две втори награди) Сојуз на математичари на Македонија - 15.04.2018, Куманово;
- Општински натпревар по математика (освоена една втора и една трета награда) - Сојуз на математичари на Македонија - 24.02.2018, Куманово;
- Училишен натпревар по математика (селекција на ученици за општински натпревар по математика кој ќе се организира на 25.02.2017 – Сојуз на математичари на Македонија) – освоено I (прво) и II (второ) место - 16.02.2017, ООУ „Браќа Миладиновци“, Куманово;
- Семинар на тема „Современи методи и пристапи во реализација на наставата по физичко и здравствено образование за учениците од четврто и петто одделение на основното образование“, 07.12.2016, Биро за развој на образование и Факултет за физичко образование, спорт и здравје;
- Подготовка, организирање и имплементација на настан „Europe Code Week 2019“ за позитивни наставни практики за кодирање, 25.11.2019 - European Commission;
- Втор регионален настан во рамки на проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“, 15.11.2019 - ЕУ и ФОКИМ „Чекор по чекор“ - Македонија;
- Подготовка, апликација и координирање на проектот „Клуб на пријателство“ во партнерство со ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово, септември 2019 - сеуште - ЕУ и ФОКИМ „Чекор по чекор, Македонија;
- Учесник на средба за работни групи „Заедниците за учење во тековните образовни реформи“, 15.03.2019 - ФОКИМ „Чекор по чекор“;
- Подготовка на сценарио и координирање на ученици и наставници за учество во образовно едукативна емисија „Свон“ на МРТВ, 27.02.2019 - МРТВ1, Скопје, Македонија;



ООУ "Braќa
Miladinovci "

ООУ „Браќа Миладиновци“ -Куманово ul. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-стрaнa www.oubm.edu.mk

- Учество на конкурс „Свет без глад за подобар свет“ - изработка на постер, 08.10.2018 - Организација за храна и земјоделство на Обединетите Нации (ФАО);
- Подготовка, апликација и координирање на проектот „Инклузивни партнерства во заедниците“, септември 2018 - сеуште, ФОКИМ „Чекор по чекор“;
- Учесник на завршен настан на проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ - инспиративен говор за придобивките на проектот во наставата од аспект на наставник, обучувач и ментор - 22.05.2018, Александар Палас - Скопје, ФОКИМ „Чекор по чекор“;
- Четири отворени часови за поттикнување на основи на јазична и математичка писменост на настана „Олимпијада за читање и математика“ во Градски Парк Скопје. Настанот беше проследен од страна на Министерката за образование г-ѓа Рената Дескоска, Амбасадор г-дин Џес Бејли, ученици, наставници и родители од цела Македонија и претставници од сите релевантни фактори во образованието - 16.05.2018, ФОКИМ „Чекор по чекор“;
- Учество на конференција „Образовни реформи: Состојби и перспективи во образованието на наставниците“ - 15.05.2018, Музеј на современа уметност - Скопје, ФООМ;
- Меѓународен математички натпревар Кенгур без граници-2015 освоени една втора и шест трети награди;
- Училишен натпревар по математика – освоено I (прво), II (второ) и III (трето) место - 01.02.2018, ООУ „Браќа Миладиновци“, Куманово;
- Учество во обука, примена на списанија за деца во воспитно-образовниот процес, 29.12.2018, Скопје - Филозовски факултет - Институт педагогија и Просветно дело;
- Автор на работилници за унапредување на вештини по мајчин јазик и математика за одделенски наставници и родители, ноември – септември 2019;
- Менторирање на наставници во одделенска настава за изработка на акциски план и раководење со сопствено развојно планирање, 07.11.2017, ООУ „Браќа Миладиновци“, Куманово;
- Обука на тема „Поим за алгоритми и програми, совладување на алгоритамско размислување преку игра и креирање на едноставни програми за IV одделение“ – 20.12.2017, Здружение на информатичари на Македонија и БРО;



ООУ "Braja
Miladinovci "

ООУ „Браќа Миладиновци“ -Куманово ul. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-страна www.oubm.edu.mk

- Ментор на Заедници за учење во три училишта и тоа: ООУ „Вера Јоциќ“ – Скопје, Скопје, ООУ „Гоце Делчев“ – Скопје, септември 2017
- Учество на ликовен конкурс на Развигор , освоена втора награда на ученик ;
- Учество во проектот за одбележување на меѓународниот ден за рециклирање на е-отпад „Рециклираме, твориме и штедиме со ЕЛКОЛЕКТ и Шпаркасе Банка“;
- Учество во обуката Насоки за користење на збирките задачи по математика од прво до деветто одделение и вреднување на постигнувањата на учениците – Факултет за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип;
- Учество на обуката „Запознавање со Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) и индивидуален пристап според потешкотиите во учењето “ 2018 г. “ организиран од д-р Мери Бошковска ФОКИМ „Чекор по чекор“ и ЕУ за ТЕБЕ 2019 г.
- Учество на обука Диференцирано учење и следење на успехот на учениците со попреченост според ИОП“ Проект „Инклузивни партнерства во заедниците “ организиран од д-р Мери Бошковска ФОКИМ „Чекор по чекор“ и ЕУ за ТЕБЕ 2019 г.;
- Општински натпревар по математика, освоени три први и една трета награда 3.02.2019 г. Организиран од Сојуз на математичари на Македонија.;
- Регионален натпревар по математика освоени три први награди 13.04.2019 г. Организиран од Сојуз на математичари на Македонија ;
- Учество на онлајн курс на тема Инклузивно образование, организиран од БРО 17.10.2019 г. ;
- Учесник на конкурсот „ Успешна наставничка за добрана наставна пракса“ – ФОСМ
- Учество на меѓународен проект. Ed-Dream Global Inovate Your Dreams“, 20. 10 - 30.11. 2019 г.
- Учество на меѓународен проект : „ Inovate Your Dreams“, јануари/11 март 2019, 15 декември 2019
- Учество на меѓународен проект: EU Code Week 2019 , 28.X.2019 г.



ООУ "Braja
Miladinovci"

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово ул. Народна Револуција бр. 43, 1300 Куманово Тел/факс 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-страна www.oubm.edu.mk

- Учество на меѓународен проект : WORLD'S LARGEST LESSON , Awarded to For participating in the World's Largest Lesson and supporting the Global Goals for Sustainable Development:
- Подготовка, организирање и имплементација на настан „Europe Code Week 2019“ за позитивни наставни практики за кодирање, 25.11.2019 - European Commission;
- Тренинг „Лидери за настава на далечина“ (Вовед и основни поими за настава на далечина; Планирање на квалитетна настава на далечина; Практични примери за активно учење; Оценување на настава на далечина; Алатки и апликации за настава на далечина; Грижа за себе), 22.06.2020 - 01.08.2020 - Futures e-Academy;
- Едуино вебинар на тема „Формативно и сумативно оценување со MS Teams“, 22.12.2020 - МОН;
- Едуино вебинар на тема „Практични совети и добри практики во користење на MS Teams“, 10.12.2020 - МОН;
- Едуино вебинар на тема „Користење на алатката One Note совети и добри практики“, 02.12.2020 - МОН;
- Планирање, организирање и училишна обука „Управување на online настава во MS Teams“, 30.11.2020,
- Едуино вебинар на тема „Поттикнување на учење преку игра и стекнување на социоемоционални вештини кај децата на возраст од 3 до 10 години“, 20.11.2020 - МОН;
- Едуино вебинар на тема „Совети и добри практики од работата на психолозите во основните училишта“, 10.11.2020 - МОН;
- Едуино вебинар на тема „Интегрирање на целите во одделенската настава (холистички пристап)“, 20.10.2020 - МОН;
- Учество на четиридневна обука „Образование за социјална правда“ септември/октомври 2020
- Планирање, организирање и пет дневна училишна на обука „Национална платформа како алатка при учење организирано на далечина“, 21.09.2020 – 25.09.2020,



ООУ "Braja
Miladinovci "

ОУ „Браќа Миладиновци“ -Куманово ул. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-страна www.oubm.edu.mk

- Придонес за развој на ЕДУИНО колективниот портал во областа на основното образование за учебната 2019/2020 , поради успешно испраќање на видео лекција ;
- Учество на STEM School Label /STEM Online Days – 25-26 јуни 2020 г. ;
- Учество на INTERNATIONAL DAY OF MATEMATICS /2020/ 08.07.2020 г. ;
- Учество на натпреварот за фотографија ЕТС – засади дрво дома во организација на Eco Training Center, јули 2020 г. ;
- Активно учество на ЕДУИНО вебинарот „Подготовка за тестирање на ПИРЛС 2020 година“ -28.10.2020 г. ;
- Активно учество на ЕДУИНО вебинарот „Подготовка за тестирање на ПИСА 2020 година“ -30.10.2020 г. ;
- Стекнати компетенции во делот на планирање и реализација на наставата при користење современо дидактичко-методички приоди и наставни методи кои што се во согласност со целите на наставата, потребите и можностите на учениците, како и за примена на современи наставни средства помагала во наставата и учењето 25.10.2020 g unicef, БРО ;
- Активно учество на четиридневна обука „Образование за социјална правда“ организиран од ФОКИМ „Чекор по чекор“ септември-октомври 2020 г.;
- Учество на онлајн курс на тема Реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење организиран од БРО 18.08.2020 г. ;
- Учество на меѓународната конференција The New Normal Education post COVID-19 30.05.2020г.
- Едуино вебинар на тема „Методика и педагогија на квалитетна настава на далечина“, 25.01.2021 - МОН;

Посебни интересирања:

Имам познавања и интерес за проектни циклуси, развојно планирање и акциско истражување, активно учење и учење низ игра. Комуникативна сум и подготвена за индивидуална и тимска работа. Способна и подготвена за работа со лица од различита националност, религија и култура. Имам афинитети кон читање на литература од повеќе жанрови, музика и спорт



ОУ "Braja
Miladinovci"

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово ул. Narodna Revolucija br. 43, 1300 Kumanovo Tel/faks 031 424 281;
031 437 686

e-mail : brakamiladinovci_ku@yahoo.com web-стрaнa www.oubm.edu.mk